



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Скопје
бр 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 688-3-291-2

Четврток, 10 април 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. XXV

Цена на овој број е 2,50 динари. — Претплата за 1969 година изнесува 60 — дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштенски фах 224 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 ■ 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

209.

Врз основа на членот 22 од Законот за книговодството на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр 48/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА БАНКИТЕ

1. Минимумот единствени сметки што банките и Народната банка на Југославија се должни да ги водат во своето книговодство се утврдува со посебниот Основен контен план за банките, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Состојбата на средствата и нивните извори, како и резултатите на работењето за една деловна година, банките и Народната банка на Југославија ги утврдуваат со завршната сметка на обрасците на билансот што се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин составен дел.

3. Целокупната дејност на банките и Народната банка на Југославија мора да биде опфатена со пропишаните синтетички (трицифрени) конта од Основниот контен план за банките, што претставуваат конта на главната книга.

Расчленување на пропишаните синтетички конта на аналитички (четирицифрени) конта врши Народната банка на Југославија, која дава и упатства за содржината на одделни аналитички конта во Основниот контен план за банките.

Натамошно расчленување на аналитичките конта вршат банките самостојно, според своите потреби.

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии да донесе, по потреба, упатство за содржината на одделни конта во Основниот контен план за банките односно за содржината на одделни позиции во билансите.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 мај 1969 година.

Р. п. бр. 52

26 март 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател.

Мика Шпиљак, с. р.

ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА, СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ, ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

00 — Основни средства во функција

- 000 — Земјишта што служат за стопански цели
- 002 — Градежни објекти
- 003 — Орудија за работа
- 008 — Други основни средства

- 01 — Основни средства вон од функција
 - 010 — Трајно неупотребливи основни средства
- 02 — Исправка на вредноста на основните средства
 - 023 — Исправка на вредноста на орудијата за работа
 - 027 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства
 - 028 — Исправка на вредноста на други основни средства
- 03 — Основни средства во подготовка
 - 030 — Издвоени парични средства за инвестиции
 - 031 — Залихи на опрема и инвестиционен материјал
 - 032 — Инвестиции во тек
 - 033 — Запрени инвестиции
 - 036 — Долгорочни пласмани на средствата на деловниот фонд
- 05 — Средства на резервите
 - 050 — Парични средства на резервниот фонд — задолжителен дел
 - 051 — Парични средства на резервниот фонд — незадолжителен дел
 - 056 — Долгорочни пласмани на средствата на резервниот фонд
- 07 — Средства на другите фондови
 - 070 — Парични средства на другите фондови
 - 076 — Долгорочни пласмани на средствата на другите фондови
- 08 — Средства на заедничката потрошувачка
 - 080 — Парични средства на заедничката потрошувачка
 - 086 — Долгорочни пласмани на средствата на заедничката потрошувачка
 - 087 — Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка
 - 088 — Објекти и предмети на заедничката потрошувачка
 - 089 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка
- 09 — Залихи на материјали и ситен инвентар
 - 090 — Залихи на материјал
 - 091 — Ситен инвентар, автогуми и амбалажа
 - 092 — Исправки на вредноста на ситниот инвентар, автогумите и амбалажата

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ СРЕДСТВА

- 19 — Парични средства и средства во пресметка
 - 100 — Жиро-сметка за кредитно работење
 - 101 — Благајна
 - 102 — Средства на посебниот резервен фонд
 - 103 — Издвоени средства на банките кај Народната банка на Југославија

- 104 — Готовина во касовата резерва
 105 — Текушата сметка на Службата на општественото книговодство за готовина
 106 — Текушата сметка на платниот промет на Народната банка на Југославија
 107 — Депозити и средства во пресметка на Народната банка на Југославија при Службата на општественото книговодство
 108 — Жиро-сметка на банката како корисник на општествени средства
 109 — Други парични средства
- 11 — Благородни и други метали**
 110 — Злато
 111 — Други благородни метали
 112 — Други метали
- 12 — Побарувања од деловни односи**
 120 — Купувачи
 121 — Должници за банкарски услуги
 122 — Привремена сметка за кредитно работење
 123 — Привремена сметка за интерно работење
 124 — Побарувања од заеднички вложувања
 125 — Други побарувања од деловни односи
 126 — Сомнителни и спорни побарувања од деловни односи
 129 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
- 13 — Пресметани договорни обврски од приходот и остварениот доход**
 130 — Пресметана камата на кредитите
 131 — Пресметана премија за осигурување
 132 — Пресметана провизија и други надоместоци за банкарски услуги
 133 — Пресметани придонеси и членарини
 138 — Пресметани други договорни обврски
- 14 — Пресметани законски обврски од приходот и остварениот доход**
 140 — Пресметана камата на деловниот фонд
 141 — Пресметан придонес за користење градско земјиште
 144 — Пресметан данок на промет
 146 — Пресметана камата на кредитниот фонд
 148 — Пресметани други законски обврски
- 15 — Пресметани лични доходи и заедничка потрошувачка**
 150 — Пресметани лични доходи
 154 — Пресметани средства за придонес за Скопје
 155 — Пресметани средства за станбена изградба
 158 — Пресметани текушти средства на заедничката потрошувачка
- 16 — Односи со организациите на здружен труд**
 160 — Односи со самостојните организации на здружен труд
 165 — Односи со други организации на здружен труд
- 17 — Пресметка по работите за сметка на федерацијата**
 170 — Издатоци по работите за сметка на федерацијата што се намируваат од остварената камата
 171 — Издатоци по работите за сметка на федерацијата по државни заеми
 172 — Издатоци по работите за сметка на федерацијата со странство
 173 — Таксени и даночни вредносници
 179 — Други издатоци по работите за сметка на федерацијата
- 18 — Непокриена загуба**
 185 — Непокриена загуба
- 19 — Активни временски разграничувања**
 190 — Активни временски разграничувања
- КЛАСА 2: ТЕКУШТИ ОБВРСКИ**
- 20 — Пресметка на Народната банка на Југославија со Службата на општественото книговодство**
 201 — Обврски по неликвидираната интерна пресметка и платниот промет кај Службата на општественото книговодство
- 22 — Обврски од деловни односи**
 220 — Добавувачи во земјата за основни средства
 221 — Добавувачи во странство за основни средства
 222 — Добавувачи за обртни средства
 223 — Обврски за нефактуриран материјал и услуги
 224 — Однос со заводот за социјално осигурување
 225 — Други обврски
- 23 — Договорни обврски од приходот и остварениот доход**
 230 — Камата на кредитите за интерно работење
 231 — Премии за осигурување
 232 — Провизии и други надоместоци за банкарски услуги
 233 — Придонеси и членарини
 234 — Обврски од заедничкото работење — домашни договорачи
 238 — Други договорни обврски од приходот и доходот
- 24 — Законски обврски од приходот и остварениот доход**
 240 — Камата на деловниот фонд
 241 — Придонес за користење градско земјиште
 244 — Данок на промет
 245 — Придонес за заедничките резерви на стопанските организации
 246 — Камата на кредитниот фонд
 248 — Други законски обврски од приходот и доходот
- 25 — Лични доходи и заедничка потрошувачка**
 250 — Остварени лични доходи
 254 — Остварени средства за придонесот за Скопје
 255 — Остварени средства за станбена изградба

- 26 — Обврски по запрени придонеси и даноци и по други запирања
- 261 — Обврски по запрени придонеси од лични доходи
- 262 — Обврски по запрени други придонеси и даноци
- 268 — Обврски по други запирања
- 269 — Обврски за неисплатени лични доходи
- 27 — Обврски на федерацијата
- 270 — Обврски на федерацијата по основ на фактично извршени трошоци
- 271 — Обврски на федерацијата по исплатите на државните заеми
- 272 — Средства за намирување на обврските спрема странство
- 273 — Изработени таксени и даночни вредносници
- 279 — Обврски на федерацијата по други основи
- 29 — Пасивни временски разграничувања
- 290 — Пасивни временски разграничувања
- КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ РАБОТИ
- 30 — Девизни средства и пресметки
- 300 — Девизни средства
- 303 — Вредносни хартии во странска валута, орочени девизни средства и други вложувања на девизни средства
- 308 — Пресметка со организации на здружен труд во девизи
- 309 — Привремени девизни сметки
- 31 — Девизни текушти сметки на странски кореспонденти
- 310 — Девизни текушти сметки кај странски кореспонденти
- 311 — Клириншки текушти сметки
- 315 — Ностро покриени акредитиви и гаранции
- 316 — Лоро покриени акредитиви и гаранции
- 32 — Девизни текушти сметки на домашни и странски комитенти
- 320 — Девизни сметки на работните организации
- 321 — Девизни депозити на работните организации
- 322 — Девизни сметки и депозити на граѓаните
- 323 — Иселенички влогови
- 324 — Девизни сметки и депозити на странски лица и банки
- 325 — Дел на девизни штедни влогови на југословенските граѓани кај странски банки
- 33 — Девизни односи со меѓународни финансиски организации и мешовити друштва во странство
- 330 — Односи со меѓународни финансиски организации во девизи
- 331 — Обврски во девизи по кредитите врз основа на меѓународни спогодби
- 332 — Мешовити друштва во странство
- 36 — Девизни кредитни односи со странски банки и финансиски организации
- 360 — Краткорочни девизни кредити на странски банки и финансиски организации
- 361 — Долгорочни девизни кредити на странски банки и финансиски организации
- 365 — Краткорочни девизни кредити кај странски банки и финансиски организации
- 366 — Долгорочни девизни кредити кај странски банки и финансиски организации
- 37 — Девизен кредитен однос меѓу банките и работните организации
- 370 — Краткорочни девизни кредити на работните организации
- 371 — Инвестициони девизни кредити на работните организации
- 375 — Краткорочни девизни кредити кај работните организации
- 376 — Инвестициони девизни кредити кај работните организации
- 38 — Меѓубанкарски девизни кредитни односи во земјата
- 380 — Девизни кредити на банките за краткорочно кредитирање
- 381 — Девизни кредити на банките за кредитирање на инвестиции
- 385 — Девизни кредити кај банките за краткорочно кредитирање
- 386 — Девизни кредити кај банките за кредитирање на инвестиции
- КЛАСА 4: ТРОШОЦИ
- 40 — Материјални трошоци
- 400 — Потрошен материјал
- 401 — Производствени услуги од други
- 402 — Непроизводствени услуги
- 403 — Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во стопанството и сл.
- 408 — Други материјални трошоци
- 42 — Амортизација
- 420 — Амортизација
- 45 — Укалкулиран дел на доход
- 453 — Укалкулирани договорни обврски
- 454 — Укалкулирани законски обврски
- 455 — Укалкулирани лични доходи
- 49 — Распоред на трошоците
- 490 — Распоред на трошоците
- КЛАСА 5: КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ
- 50 — Кредити на стопанските организации
- 500 — Кредити на стопанските организации за промет на стоки
- 501 — Кредити на стопанските организации за сезонски и вонредни залихи
- 502 — Краткорочни кредити на стопанските организации за други потреби во обртни средства
- 504 — Кредити на стопанските организации за покривање на одобрените потрошувачки кредити
- 505 — Кредити на стопанските организации за трајни обртни средства

- 506 — Кредити на стопанските организации за основни средства
- 509 — Сомнителни и спорни побарувања по кредитите на стопанските организации
- 51 — Кредити на општествено-политичките заедници и општествените фондови
- 510 — Кредити на федерацијата
- 511 — Кредити на други општествено-политички заедници
- 515 — Кредити на општествените фондови
- 519 — Сомнителни и спорни побарувања по кредитите на општествено-политичките заедници и општествените фондови
- 52 — Кредити на други организации
- 520 — Кредити на други организации
- 529 — Сомнителни и спорни побарувања по кредитите на други организации
- 53 — Кредити на граѓани
- 530 — Потрошувачки кредити
- 531 — Посебни кредити на граѓани
- 539 — Сомнителни и спорни побарувања по кредитите дадени на граѓани
- 54 — Кредити на банките
- 540 — Кредити од Народната банка на Југославија на деловните банки за краткорочно кредитирање
- 541 — Кредити од Народната банка на Југославија на деловните банки за кредитирање на инвестиции
- 542 — Кредити од деловните банки дадени на други деловни банки за краткорочно кредитирање
- 549 — Сомнителни и спорни побарувања по кредитите дадени на банките
- 58 — Временски разграничувања по краткорочното работење и пресметана а ненаплатена камата
- 580 — Временски разграничувања по краткорочното работење
- 581 — Пресметана а ненаплатена камата
- 59 — Финансирање на инвестиции од краткорочни средства
- 590 — Финансирање на инвестиции од краткорочни средства
- КЛАСА 6: КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
- 60 — Кредити на стопанските организации за инвестиции
- 600 — Кредити на стопанските организации за стопански инвестиции
- 601 — Кредити на стопанските организации за нестопански инвестиции
- 605 — Кредити на стопанските организации за трајни обртни средства
- 606 — Кредити на стопанските организации за почетен фонд на обртните средства
- 607 — Кредити на стопанските организации за извоз на опрема и изведување работи во странство
- 608 — Кредити на стопанските организации за продажба на сервиска опрема
- 609 — Други кредити на стопанските организации за обртни средства
- 61 — Кредити за инвестиции на други корисници
- 610 — Кредити на федерацијата за инвестиции
- 611 — Кредити на други општествено-политички заедници за инвестиции
- 612 — Кредити на општествените фондови за инвестиции
- 614 — Кредити на други организации за инвестиции
- 615 — Кредити на граѓани за унапредување на стопанската дејност
- 616 — Други кредити на граѓани за инвестиции
- 62 — Кредити за станбена изградба
- 620 — Кредити на стопанските организации за производство на станови за пазар
- 621 — Кредити на стопанските организации за купување и изградба на станови
- 622 — Кредити на други организации за купување и изградба на станови
- 623 — Кредити на граѓани за купување и изградба на станови
- 624 — Кредити за станбена изградба на постројани од елементарни непогоди
- 63 — Кредити за комунална изградба
- 630 — Кредити на стопанските организации за комунална изградба
- 631 — Кредити на општествено-политичките заедници за комунална изградба
- 632 — Кредити на други организации за комунална изградба
- 64 — Кредити на банките за кредитирање на инвестиции
- 640 — Кредити на банките за кредитирање на основни средства
- 641 — Кредити на банките за кредитирање на трајни обртни средства
- 642 — Кредити на банките за кредитирање на станбена и комунална изградба
- 643 — Други кредити на банките за кредитирање на инвестиции
- 65 — Други вложувања на средства за инвестиции и временски разграничувања по инвестиционото работење
- 650 — Вредносни хартии од средствата за кредитирање на инвестиции
- 651 — Орочени инвестициони средства
- 652 — Здружени средства на кредитниот фонд
- 653 — Вложени средства на кредитниот фонд во кредитниот фонд на други банки
- 658 — Временски разграничувања по инвестиционото работење
- 66 — Сомнителни и спорни побарувања по кредитите за инвестиции
- 660 — Сомнителни и спорни побарувања по кредитите за инвестиции
- 661 — Сомнителни и спорни побарувања по кредитите за станбена и комунална изградба
- 67 — Меѓубанкарски комисиони односи и работи за сметка на работните организации
- 670 — Кредити на стопанските организации за инвестиции по комисиони работи
- 671 — Кредити на стопанските организации за обртни средства по комисиони работи
- 672 — Кредити на општествено-политичките заедници, општествените фондови и други организации за инвестиции по комисиони работи

- 673 — Кредити на граѓани за инвестиции по комисиони работи
- 674 — Кредити на стопанските и други организации и граѓани за станбена и комунална изградба по комисиони работи
- 676 — Побарувања од банките за дадени средства во комисион
- 677 — Сомнителни и спорни побарувања по комисиони работи
- 69 — Работи за сметка на општествените фондови и општествено-политичките заедници**
- 690 — Жиро-сметки на општествените фондови и општествено-политичките заедници
- 691 — Издвоени средства од исплатите за инвестиции
- 692 — Кредити дадени на работни организации и граѓани за инвестиции
- 693 — Кредити на општествените фондови
- 694 — Кредити на банките за кредитирање на инвестиции и други вложувања
- 695 — Пласмани преку други банки од средствата на општествените фондови и општествено-политичките заедници
- 696 — Побарувања во спор и сомнителни побарувања по кредитите од средствата на општествените фондови и општествено-политичките заедници
- 699 — Финансирање на инвестициите без обврска за враќање од средствата на општествено-политичките заедници
- КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ**
- 70 — Депозити на Народната банка на Југославија и готови пари во општекување**
- 700 — Жиро-сметки на банките кај Народната банка на Југославија
- 701 — Средства на посебниот резервен фонд на банките
- 702 — Задолжителна резерва на банките
- 703 — Други депозити на банките
- 708 — Изработени банкноти и ковани пари
- 709 — Готови пари во општекување
- 71 — Депозитни пари**
- 710 — Жиро-сметки на стопанските организации
- 711 — Жиро-сметки на федерацијата
- 712 — Жиро-сметки на другите општествено-политички заедници
- 713 — Жиро-сметки на општествените фондови
- 714 — Жиро-сметки на други организации
- 715 — Жиро-сметки на граѓани
- 716 — Жиро-сметки на странски лица
- 72 — Други обврски во видување**
- 720 — Домашни штедни влогови по видување
- 721 — Депозити на штедно-кредитните организации по штедни влогови
- 722 — Други депозити по видување на стопанските организации
- 723 — Други депозити по видување на општествено-политичките заедници
- 725 — Домашни штедни влогови со отказан рок до 1 година
- 726 — Други депозити со отказан рок до 1 година
- 727 — Издадени вредносни хартии со рок до 1 година
- 728 — Други депозити по видување на други организации
- 729 — Други обврски по видување
- 73 — Ограничени депозити**
- 730 — Ограничени депозити на стопанските организации
- 731 — Ограничени депозити на федерацијата
- 732 — Ограничени депозити на други општествено-политички заедници
- 733 — Ограничени депозити на општествените фондови
- 734 — Ограничени депозити на други организации
- 735 — Ограничени депозити на граѓаните
- 736 — Ограничени депозити на странски лица
- 737 — Контрапарт фондови
- 739 — Други ограничени депозити
- 74 — Примени кредити за краткорочно кредитно работење**
- 740 — Кредити кај Народната банка на Југославија за краткорочно кредитно работење
- 742 — Кредити кај други банки за краткорочно кредитно работење
- 75 — Фондови на банката**
- 750 — Кредитен фонд
- 751 — Посебен кредитен фонд за станбена и комунална изградба
- 752 — Посебен резервен фонд
- 76 — Орочени средства и издадени вредносни хартии со рок подолг од 1 година**
- 760 — Домашни штедни влогови со отказан рок подолг од 1 година
- 761 — Орочени депозити на задолжителниот дел од резервниот фонд на стопанските организации со отказан рок подолг од 1 година
- 762 — Орочени депозити од заедничките резерви на стопанските организации со отказан рок подолг од 1 година
- 766 — Други орочени депозити со отказан рок подолг од 1 година
- 767 — Издадени сопствени вредносни хартии со рок за враќање подолг од 1 година
- 768 — Издадени вредносни хартии за туѓа сметка со рок за враќање подолг од 1 година
- 77 — Примени кредити за кредитирање на инвестиции**
- 770 — Кредити кај банките за кредитирање на инвестиции
- 771 — Кредити кај федерацијата и други општествено-политички заедници за кредитирање на инвестиции
- 772 — Кредити кај општествените фондови за кредитирање на инвестиции
- 773 — Кредити кај други работни организации за кредитирање на инвестиции
- 775 — Примени кредити за кредитирање на станбена и комунална изградба

- 78 — Други извори за кредитирање на инвестиции**
- 780 — Преземни обврски по инвестиционо кредитно работење
 - 781 — Користење на краткорочни средства за кредитирање на инвестиции
 - 782 — Други извори за кредитирање на инвестиции
 - 783 — Други извори за кредитирање на станбена изградба

- 79 — Извори на средствата за комисиони работи**
- 790 — Средства на банките примени во комисион за кредитирање на инвестиции
 - 791 — Средства на работните организации примени во комисион за кредитирање на инвестиции
 - 793 — Примени средства во комисион за станбена и комунална изградба
 - 794 — Средства на општествените фондови и општествено-политичките заедници

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

- 80 — Расходи на банката**
- 800 — Пасивна камата
 - 801 — Камата на кредитниот фонд
 - 802 — Данок на промет
 - 803 — Дадени надоместоци за услуги по банкарски работи
 - 804 — Отпис на ненаплативи побарувања по кредити
 - 805 — Други расходи
 - 806 — Вонредни расходи
 - 809 — Распоред на расходите на банката

- 81 — Приходи на банката**
- 810 — Активна камата
 - 811 — Примени надоместоци за услуги по банкарски работи
 - 814 — Други приходи
 - 815 — Вонредни приходи
 - 819 — Распоред на приходите на банката

- 82 — Остварен приход на банката**
- 820 — Остварен приход
 - 821 — Приход од заедничко работење
 - 822 — Средства што не влегуваат во вкупниот приход
 - 829 — Распределба на вкупно остварениот приход

- 83 — Казнена камата**
- 830 — Казнена камата
 - 839 — Распоред на казнената камата

- 84 — Трошоци на работењето на работната заедница на банката**
- 840 — Трошоци на работењето на работната заедница на банката
 - 841 — Други трошоци на работната заедница на банката
 - 842 — Посебен данок на делот од приходите што ѝ припаѓа на работната заедница на банката
 - 843 — Вонредни расходи на работната заедница на банката
 - 849 — Распоред на трошоците на работната заедница на банката

- 85 — Вкупен приход на работната заедница на банката**
- 850 — Дел од приходот на работната заедница на банката
 - 851 — Приходи по основ на заедничко работење

- 852 — Други приходи на работната заедница на банката
- 853 — Вонредни приходи на работната заедница на банката
- 859 — Распоред на приходите на работната заедница на банката

- 86 — Распределба на приходот на работната заедница на банката**
- 860 — Приход на работната заедница на банката
 - 869 — Распределба на приходот на работната заедница на банката

- 87 — Укалкулиран дел од доход на работната заедница на банката**
- 870 — Укалкулиран дел од доходот на работната заедница на банката
 - 871 — Распоред на укалкулираниот дел од доходот на работната заедница на банката

- 88 — Остварен доход на работната заедница на банката**
- 880 — Остварен доход на работната заедница на банката
 - 881 — Средства што не влегуваат во вкупниот приход на работната заедница на банката
 - 889 — Распределба на остварениот доход на работната заедница на банката и средства што не влегуваат во вкупниот приход
- 89 — Загуба**
- 890 — Загуба
 - 899 — Покритие на загубата

КЛАСА 9: ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

- 90 — Долгорочни извори на средства**
- 900 — Деловен фонд
 - 901 — Обврски за користениот дел од деловниот фонд за покривање на загубата
 - 902 — Домашни вложувачи на средства за заедничко работење
 - 904 — Долгорочни кредити за основни средства
 - 905 — Долгорочни кредити за обртни средства
 - 908 — Други долгорочни извори на деловни средства

- Извори на средствата на резервите**
- 950 — Резервен фонд
 - 958 — Други извори на средствата на резервите

- 97 — Други фондови**
- 970 — Други фондови

- 98 — Извори на средствата на заедничката потрошувачка**
- 980 — Фонд на заедничката потрошувачка
 - 981 — Кредити за заедничка потрошувачка
 - 989 — Други извори на средствата на заедничката потрошувачка

- 99 — Вонбилансна евиденција**
- 990 — Вредносни хартии
 - 991 — Обврски на државата по државни заеми
 - 992 — Остави
 - 993 — Активни сметки на евиденцијата по работи со странство
 - 994 — Други активни сметки на евиденцијата
 - 995 — Изработени вредносни хартии
 - 996 — Обврзници во оптекување по државни заеми
 - 997 — Оставители на остави
 - 998 — Пасивна сметка на евиденцијата по работи со странство
 - 999 — Други пасивни сметки на евиденцијата

Банка _____
 Општина _____
 Република _____
 Шифра на дејноста _____
 Место _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
 на 31 декември 19____ година

АКТИВА

Реден број	Конто	Позиција	Состојба на 31 декември	
			Претходната година	Текушната година
1	2	3	4	5
A. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА				
I. Краткорочно работење				
а) Девизно краткорочно работење				
1	110	Злато		
2	300	Девизни средства		
3	дел 303	Вредносни хартии во странска валута, орочени девизни средства и други вложувања на девизни средства		
4	дел 308	Пресметка со организации на здружен труд во девизи		
5	дел 309	Привремени девизни сметки		
6	310	Девизни текушти сметки кај странски кореспонденти		
7	311	Клириншки текушти сметки		
8	315	Ностро покриени акредитиви и гаранции		
9	316	Лоро покриени акредитиви и гаранции		
10	дел 330	Односи со меѓународни финансиски организации во девизи		
11	дел 331	Обврски во девизи по кредитите врз основа на меѓународни спогодби		
12	дел 332	Мешовити друштва во странство		
13	360	Краткорочни девизни кредити на странски банки и финансиски организации		
14	370	Краткорочни девизни кредити на работните организации		
15	380	Девизни кредити на банките за краткорочно кредитирање		
16		Вкупно краткорочното девизно работење (1 до 15)		
б) Динарско краткорочно работење				
17	100	Жиро-сметка за кредитно работење		
18	дел 101	Благајна		
19	103	Издвоени средства на банките кај Народната банка на Југославија		
20	105	Текушта сметка на Службата на општественото книговодство кај Народната банка на Југославија за готовина		
21	106	Текушта сметка на платниот промет на Народната банка на Југославија		
22	107	Депозити и средства во пресметка на Народната банка на Југославија кај Службата на општественото книговодство		
23	111	Други благородни метали		
24	112	Други метали		
25	дел 122	Привремена сметка за кредитно работење		
26	дел 16	Односи со организациите на здружен труд		
27	500	Кредити на стопанските организации за промет на стоки		
28	501	Кредити на стопанските организации за сезонски и вонредни залихи		
29	502	Краткорочни кредити на стопанските организации за други потреби во обртни средства		

1	2	3	4	5
30	505	Кредити на стопанските организации за трајни о- бртни средства		
31	506	Кредити на стопанските организации за основни средства		
32	509	Сомнителни и спорни побарувања по кредитите на стопанските организации		
33	510	Кредити на федерацијата		
34	511	Кредити на други општествено-политички заедници		
35	515	Кредити на општествените фондови		
36	519	Сомнителни и спорни побарувања по кредитите на општествено-политичките заедници и општествени- те фондови		
37	52	Кредити на други организации		
38	504	Кредити на стопанските организации за покривање на одобрените потрошувачки кредити		
39	530	Потрошувачки кредити		
40	531	Посебни кредити на граѓани		
41	539	Сомнителни и спорни побарувања по кредитите да- дени на граѓани		
42	540	Кредити од Народната банка на Југославија на де- ловните банки за краткорочно кредитирање		
43	541	Кредити од Народната банка на Југославија на де- ловните банки за кредитирање на инвестиции		
44	542	Кредити од деловните банки дадени на други де- ловни банки за краткорочно кредитирање		
45	549	Сомнителни и спорни побарувања по кредитите да- дени на банките		
46	580	Временски разграничувања по краткорочното ра- ботење		
47	581	Пресметана а ненаплатена камата		
48	590	Финансирање на инвестиции од краткорочни сред- ства		
49		Вкупно краткорочното динарско работење (17 до 48)		
50		Вкупно краткорочното работење (16 плус 49)		
		II. Инвестиционо работење		
		<i>а) Девизно инвестиционо работење</i>		
51	дел 303	Вредносни хартии во странска валута, орочени де- визни средства и други вложувања на девизни средства		
52	дел 308	Пресметка со организации на здружен труд во девизи		
53	дел 309	Привремени девизни сметки		
54	дел 330	Односи со меѓународни финансиски организации во девизи		
55	дел 331	Обврски во девизи по кредитите врз основа на ме- ѓународни спогодби		
56	дел 332	Мешовити друштва во странство		
57	361	Долгорочни девизни кредити на странски банки и финансиски организации		
58	371	Инвестициони девизни кредити на работните орга- низации		
59	381	Девизни кредити на банките за кредитирање на инвестиции		
60		Вкупно инвестиционото девизно работење (51 до 59)		
		<i>б) Динарско инвестиционо работење</i>		
61	дел 122	Привремена сметка за кредитно работење		
62	дел 16	Односи со организациите на здружен труд		
63	дел, 600 670	Кредити на стопанските организации за стопански инвестиции		
64	дел 601, 670	Кредити на стопанските организации за нестопан- ски инвестиции		

1	2	3	4	5
65	дел 605, 671	Кредити на стопанските организации за трајни обртни средства		
66	дел 606, 671	Кредити на стопанските организации за почетен фонд на обртните средства		
67	дел 607, 671	Кредити на стопанските организации за извоз на опрема и изведување работи во странство		
68	дел 608, 671	Кредити на стопанските организации за продажба на сервиска опрема		
69	дел 609, 671	Други кредити на стопанските организации за обртни средства		
70	дел 610, 672	Кредити на федерацијата за инвестиции		
71	дел 611, 672	Кредити на други општествено-политички заедници за инвестиции		
72	дел 612, 672	Кредити на општествените фондови за инвестиции		
73	дел 614, 672	Кредити на други организации за инвестиции		
74	дел 615, 673	Кредити на граѓани за унапредување на стопанската дејност		
75	дел 616, 673	Други кредити на граѓани за инвестиции		
76	640	Кредити на банките за кредитирање на основни средства		
77	641	Кредити на банките за кредитирање на трајни обртни средства		
78	643	Други кредити на банките за кредитирање на инвестиции		
79	660, 677	Сомнителни и спорни побарувања по кредитите за инвестиции		
80	676	Побарувања од банките за дадени средства во комисион		
81	дел 650	Вредносни хартии од средствата за инвестиции		
82	дел 651	Орочени инвестициони средства		
83	652	Здружени средства на кредитниот фонд		
84	653	Вложени средства на кредитниот фонд во кредитниот фонд на други банки		
85	дел 658	Временски разграничувања по инвестиционото работење		
86		Вкупно инвестиционото работење (61 до 85)		
		<i>в) Станбено и комунално работење</i>		
87	дел 620, 674	Кредити на стопанските организации за производство на станови за пазар		
88	дел 621, 674	Кредити на стопанските организации за купување и изградба на станови		
89	дел 622, 674	Кредити на други организации за купување и изградба на станови		
90	дел 623, 674	Кредити на граѓани за купување и изградба на станови		
91	дел 624, 674	Кредити за станбена изградба на постраданите од елементарни непогоди		
92	дел 630, 674	Кредити на стопанските организации за комунална изградба		
93	дел 631, 674	Кредити на општествено-политичките заедници за комунална изградба		
94	дел 632, 674	Кредити на другите организации за комунална изградба		
95	642	Кредити на банките за кредитирање на станбена и комунална изградба		
96	661	Сомнителни и спорни побарувања по кредитите за станбена и комунална изградба		
97	дел 650	Вредносни хартии од средствата за станбена изградба		
98	дел 651	Орочени средства за станбена изградба		

1	2	3	4	5
99	дел 658	Временски разграничувања по станбено-комуналното работење		
100		Вкупно станбените работи (87 до 99)		
101		Вкупно инвестиционото работење (60 плус 86 плус 100)		
102	102	Средства на посебниот резервен фонд		
III. Работи за сметка на општествените фондови и општествено-политичките заедници				
103	690	Средства на жиро-сметката		
104	692	Кредити дадени на работни организации и граѓани		
105	694	Кредити на банките и други вложувања		
106	695	Пласмани преку други банки		
107	699	Финансирање на инвестициите без обврска за враќање		
108	691, 693 696	Други пласмани		
109	17	Работи на Народната банка на Југославија за сметка на федерацијата		
110		Вкупно работите за сметка на општествено-политичките заедници и општествените фондови (103 до 109)		
Б. ИНТЕРНО РАБОТЕЊЕ				
I. Обртни средства				
<i>а) Парични средства</i>				
111	дел 100	Благајна за интерно работење		
112	108	Жиро-сметка на банката како корисник на општествени средства		
113	109	Други парични средства		
114		Вкупно паричните средства (111 до 113)		
<i>б) Побарувања од деловни односи</i>				
115	120, 121	Купувачи		
116	123	Привремена сметка за интерно работење		
117	124	Побарувања од заеднички вложувања		
118	125	Други побарувања од деловни односи		
119		Вкупно побарувањата од деловни односи (115 до 118)		
<i>в) Побарувања од приходите</i>				
120	дел 138	Пресметани други договорни обврски		
121	дел 144	Пресметан данок на промет		
122	146	Пресметана камата на кредитниот фонд		
123	дел 148	Пресметани други законски обврски		
124		Вкупно побарувањата од приходот (120 до 123)		
<i>г) Побарување од доходот</i>				
125	130	Пресметана камата на кредитите		
126	181	Пресметана премија за осигурување		
127	132	Пресметана провизија и други надоместоци за банкарски услуги		
128	133	Пресметани придонеси и членарини		
129	дел 138	Пресметани други договорни обврски		
130	140	Пресметана камата на деловниот фонд		
131	141	Пресметан придонес за користење градско земјиште		
132	дел 144	Пресметан данок на промет		
133	дел 148	Пресметани други законски обврски		
134	150	Пресметани лични доходи		
135	154	Пресметани средства за придонес за Скопје		
136	155	Пресметани средства за станбена изградба		
137	158	Пресметани текушти средства на заедничката потрошувачка		
138		Вкупно побарувањата од доходот (125 до 137)		

1	2	3	4	5
		<i>д) Средства во пресметка</i>		
139	дел 16	Односи со организациите на здружен труд		
140	190	Активни временски разграничувања		
141		Вкупно средствата во пресметка (139 плус 140)		
		<i>ѓ) Залихи на материјал и ситен инвентар</i>		
142	090	Залихи на материјал		
143	091	Ситен инвентар, автогуми и амбалажа		
144	092	Исправка на вредноста на ситниот инвентар, автогумите и амбалажата		
145		Вкупно материјалот и ситниот инвентар (142 плус 143/ минус 144)		
146		Вкупно обртните средства (114 плус 119 плус 124 плус 138 плус 141 плус 145)		
		II. Основни средства		
		<i>а) Основни средства во функција</i>		
147	000	Земјишта што служат за стопански цели		
148	002	Градежни објекти		
149	003	Орудина за работа		
150	008	Други основни средства		
151		Вкупно основните средства во функција по набавната вредност (147 до 150)		
152	023	Исправка на вредноста на орудијата за работа		
153	028	Исправка на вредноста на други основни средства		
154		Вкупно основните средства во функција по досегашната вредност (151 минус 152 плус 153)		
		<i>б) Основни средства во подготовка</i>		
155	030	Издвоени парични средства за инвестиции		
156	031	Залихи на опрема и инвестиционен материјал		
157	032	Инвестиции во тек		
158		Вкупно основните средства во подготовка (155 до 157)		
159	036	Долгорочни пласмани на средствата на деловниот фонд		
160		Вкупно основните средства (154 плус 158 плус 159)		
		III. Деловни средства вон од функција		
161	010	Трајно неупотребливи основни средства		
162	027	Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства		
163	033	Запрени инвестиции		
164	126	Сомнителни и спорни побарувања од деловни односи		
165	23, 24	Пре платени обврски од приходот и доходот		
166	185	Непокриена загуба		
167	129	Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања		
168		Вкупно деловните средства вон од функција (161 плус 163 плус 164 плус 165 плус 166) минус (162 плус 167)		
		V. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ И ДРУГИТЕ ФОНДОВИ		
169	050	Парични средства на резервниот фонд — задолжителен дел		
170	051	Парични средства на резервниот фонд — незадолжителен дел		
171	056	Долгорочни пласмани на средствата на резервниот фонд		
172	070	Парични средства на другите фондови		
173	076	Долгорочни пласмани на средствата на другите фондови		
174		Вкупно средствата на резервите и другите фондови (169 до 173)		

1	2	3	4	5
Г. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА				
175	080	Парични средства на заедничката потрошувачка		
176	086	Долгорочни пласмани на средствата на заедничката потрошувачка		
177	087	Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка		
178	088	Објекти и предмети на заедничката потрошувачка		
179	089	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка		
180		Вкупно средствата на заедничката потрошувачка (175 до 178/ минус 179)		
ВКУПНАТА АКТИВА				
181		(50 плус 101 плус 102 плус 110 плус 146 плус 160 плус 168 плус 174 плус 180)		
Вонбилансна евиденција — активни конта				

ПАСИВА

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА				
I. Извори на средствата за краткорочно работење				
<i>а) Извори на средствата за девизно краткорочно работење</i>				
182	дел 308	Пресметка со организации на здружен труд во девизи		
183	дел 309	Привремени девизни сметки		
184	дел 310	Девизни текушти сметки на странски кореспонденти		
185	дел 311	Клириншки текушти сметки		
186	дел 316	Лоро покриени акредитиви и гаранции		
187	320	Девизни сметки на работните организации		
188	дел 321	Девизни депозити на работните организации		
189	322	Девизни сметки и депозити на граѓаните		
190	323	Иселенички влогови		
191	дел 324	Девизни сметки и депозити на странски лица и банки		
192	325	Дел на девизни штедни влогови, на југословенски граѓани при странски банки		
193	дел 330	Односи со меѓународни финансиски организации во девизи		
194	дел 332	Мешовити друштва во странство		
195	365	Краткорочни девизни кредити кај странски банки и финансиски организации		
196	375	Краткорочни девизни кредити кај работни организации		
197	385	Девизни кредити кај банките за краткорочно кредитирање		
198		Вкупно изворите за краткорочно девизно работење (182 до 197)		
<i>б) Извори на средствата за динарско краткорочно работење</i>				
199	700	Жиро-сметки на банките кај Народната банка на Југославија		
200	701	Средства на посебниот резервен фонд		
201	702	Задолжителна резерва на банките		
202	703	Други депозити на банките		
203	709	Готови пари во оптекување		
204	710	Жиро-сметки на стопанските организации		
205	711, 712	Жиро-сметки на општествено-политичките заедници		
206	713	Жиро-сметки на општествените фондови		
207	714	Жиро-сметки на други организации		
208	715	Жиро-сметки на граѓани		
209	716	Жиро-сметки на странски лица		
210	720	Домашни штедни влогови		

1	2	3	4	5
211	721	Депозити на штедно-кредитните организации по штедни влогови		
212	722	Други депозити по видување на стопанските организации		
213	723	Други депозити по видување на општествено-политичките заедници		
214	725	Домашни штедни влогови со отказан рок до 1 година		
215	726	Други депозити со отказан рок до 1 година		
216	727	Издадени вредносни хартии со рок до 1 година		
217	728	Други депозити по видување на други организации		
218	729	Други обврски по видување		
219	730	Ограничени депозити на стопанските организации		
220	731, 732	Ограничени депозити на општествено-политичките заедници		
221	733	Ограничени депозити на општествените фондови		
222	734	Ограничени депозити на други организации		
223	735	Ограничени депозити на граѓаните		
224	736	Ограничени депозити на странски лица		
225	737	Контрапарт фондови		
226	739	Други ограничени депозити		
227	740	Кредити кај Народната банка на Југославија за краткорочно работење		
228	742	Кредити кај други банки за краткорочно кредитно работење		
229	580	Временски разграничувања по краткорочното работење		
230	дел 160 дел 165	Односи со организациите на здружен труд по краткорочното работење		
231	дел 123	Привремени сметки за кредитно работење		
232		Вкупно изворите за краткорочно кредитирање (199 до 231)		
233	105, 106, 201	Пресметка на Народната банка на Југославија и Службата на општественото книговодство		
234		Вкупно изворите за краткорочно работење (198 плус 232 плус 233)		
II. Извори на средствата за инвестиционо работење				
а) Извори на средствата за девизно инвестиционо работење				
235	дел 321	Девизни депозити на работните организации		
236	дел 324	Девизни депозити на странски лица и банки		
237	дел 330	Односи со меѓународни финансиски организации во девизи		
238	дел 332	Мешовити друштва во странство		
239	366	Долгорочни девизни кредити кај странски банки и финансиски организации		
240	376	Инвестициони девизни кредити кај работните организации		
241	386	Девизни кредити кај банките за кредитирање на инвестиции		
242	дел 750	Кредитен фонд		
243		Вкупно изворите на средствата за инвестиционо девизно работење (235 до 242)		
б) Извори на средствата за инвестиционо работење				
244	дел 750	Кредитен фонд		
245	760	Домашни штедни влогови со отказан рок подолг од 1 година		
246	761	Орочени депозити на задолжителниот дел од резервниот фонд на стопанските организации со отказан рок подолг од 1 година		
247	762	Орочени депозити од заедничките резерви на стопанските организации со отказан рок подолг од 1 година		

1	2	3	4	5
248	766	Други орочени депозити со отказан рок подолг од 1 година		
249	767	Издадени сопствени вредносни хартии со рок за враќање подолг од 1 година		
250	768	Издадени вредносни хартии за туѓа сметка со рок за враќање подолг од 1 година		
251	770	Кредити кај банките за кредитирање на инвестиции		
252	771	Кредити кај општествено-политичките заедници за кредитирање на инвестиции		
253	772	Кредити кај општествените фондови за кредитирање на инвестиции		
254	773	Кредити кај други работни организации за кредитирање на инвестиции		
255	780	Преземени обврски по инвестиционо кредитно работење		
256	781	Користење на краткорочни средства за кредитирање на инвестиции		
257	782	Други извори за кредитирање на инвестиции		
258	790	Средства на банките примени во комисион за кредитирање на инвестиции		
259	791	Средства на работните организации примени во комисион за кредитирање на инвестиции		
260	793	Примени средства во комисион за станбена и комунална изградба		
261	658	Временски разграничувања по инвестиционото работење		
262	дел 160, дел 165	Односи со организациите на здружен труд		
263	дел 122	Привремена сметка за кредитно работење		
264		Вкупно изворите на средствата за инвестиционо работење (244 до 263)		
		<i>в) Извори на средствата за станбено кредитно работење</i>		
265	дел 750	Кредитен фонд		
266	751	Посебен кредитен фонд за станбена и комунална изградба		
267	775	Примени кредити за кредитирање на станбена изградба		
268	783	Други извори на средствата за кредитирање на станбена изградба		
269		Вкупно изворите на средствата за кредитирање на станбена изградба (265 до 269)		
270		Вкупно изворите на средствата за инвестиционо кредитно работење (243 плус 264 плус 269)		
271	752	Посебен резервен фонд		
272	794	Средства на општествените фондови и општествено-политичките заедници		
273	27	Обврски на федерацијата спрема Народната банка на Југославија по посебни работи		

III. Извори на средствата за интерно работење

а) Текушти обврски

274	123	Привремена сметка за интерно работење		
275	121	Обврска спрема должниците за банкарски услуги		
276	220	Добавувачи во земјата за основни средства		
277	221	Добавувачи во странство за основни средства		
278	222	Добавувачи за обртни средства		
279	223	Обврски за нефактуриран материјал и услуги		
280	224	Однос со заводот за социјално осигурување		
281	225	Други обврски		
282		Вкупно текуштите обврски (274 до 281)		

1	2	3	4	5
		<i>б) Обврски од приходот и доходот</i>		
283	230	Камата на кредитите за интерно работење		
284	231	Премии за осигурување		
285	232	Провизии и други надоместоци за банкарски услуги		
286	233	Придонеси и членарини		
287	234	Обврски од заедничкото работење — домашни вложувачи		
288	238	Други договорни обврски од приходот и доходот		
289	240	Камата на деловниот фонд		
290	241	Придонес за користење градско земјиште		
291	244	Данок на промет		
292	245	Придонес за заедничките резерви на стопанските организации		
293	246	Камата на кредитниот фонд		
294	248	Други законски обврски од приходот и доходот		
295	250	Остварени лични доходи		
296	254	Остварени средства за придонесот за Скопје		
297	255	Остварени средства за станбена изградба		
298		Вкупно обврските од приходот и доходот (283 до 297)		
		<i>в) Други обврски</i>		
299	261	Обврски по запрени придонеси од личниот доход		
300	262, 268	Обврски по запрени други придонеси и даноци		
301	269	Обврски за неисплатени лични доходи		
302	290	Пасивни временски разграничувања		
303		Вкупно другите обврски (299 до 302)		
		<i>г) Трајни извори на средствата за интерно работење</i>		
304	900	Деловен фонд		
305	901	Обврски за користениот дел од деловниот фонд за покривање на загубата		
306	902	Домашни вложувачи на средства за заедничко работење		
307	904	Долгорочни кредити за основни средства		
308	905	Долгорочни кредити за обртни средства		
309	908	Други долгорочни извори на деловни средства		
310		Вкупно трајните извори на средствата за интерно работење (304 до 309)		
		<i>д) Извори на средствата на резервните и другите фондови</i>		
311	950	Резервен фонд		
312	958	Други извори на средствата на резервите		
313	970	Други фондови		
314		Вкупно изворите на средствата на резервите и други фондови (311 до 313)		
		<i>е) Извори на средствата за заедничка потрошувачка</i>		
315	980	Фонд на заедничката потрошувачка		
316	981	Кредити за заедничка потрошувачка		
317	989	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка		
318		Вкупно изворите на средствата за заедничка потрошувачка (315 до 317)		
319		Вкупно изворите на средствата за интерно работење (282 плус 298 плус 303 плус 310 плус 314 плус 318)		
320		Вкупно пасивата (234 плус 370 плус 271 плус 272 плус 273 плус 319)		

Вонбилансна евиденција — пасивни конта

Раководител на
сметководството,Претседател на
собранието на банката,Раководител на
банката,

Банка _____
 Општина _____
 Република _____
 Шифра на дејноста _____
 Место _____

БИЛАНС НА УСПЕХОТ
 од 1 јануари до 31 декември 19____ година

Реден број	Конто	Елементи	Износ	
			Претходна година	Текушта година
1	2	3	4	5
А. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ДЕЛОВНАТА БАНКА				
I. Расходи				
1	дел 800	Пасивна камата		
2	801	Камата на кредитниот фонд		
3	дел 802	Данок на промет		
4	805	Дадени надоместоци за услуги по банкарски работи		
5	дел 804	Отпис на ненаплативи побарувања по кредити		
6	дел 805	Други расходи		
7	дел 806	Вонредни расходи		
8		Расходи на банката (1 до 7)		
II. Приходи				
9	дел 810	Активна камата		
10	811	Примени надоместоци за услуги по банкарски работи		
11	дел 814	Други приходи		
12	дел 815	Вонредни приходи		
13		Приходи на банката (9 до 12)		
14	821	Приходи од заедничко работење		
15		Вкупни приходи (13 плус 14)		
16	822	Средства што не влегуваат во вкупните приходи на банката		
17		Остварен приход на банката (15 плус 16/ минус 8)		
III. Распределба на приходите на банката				
18		Дел од приходот за работната заедница		
19		Дел од приходот за кредитниот фонд		
20		Дел од приходот за посебниот резервен фонд		
21		Дел од приходот за други обврски од приходот на банката		
22		Дел од приходот за вложувачите		
23		Дел од приходот за депонентите		
Б. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ПОСЕБНИОТ КРЕДИТЕН ФОНД				
I. Расходи				
24	дел 800	Пасивна камата		
25	дел 802	Данок на промет		
26	дел 804	Отпис на ненаплативи побарувања		
27	дел 805	Други расходи		
28	дел 806	Вонредни расходи		
29		Расходи на посебниот кредитен фонд (24 до 28)		
II. Приходи				
30	дел 810	Активна камата		
31	дел 814	Други приходи		
32	дел 815	Вонредни приходи		
33		Приходи на посебниот кредитен фонд (30 плус 31 плус 32)		
34		Остварен приход на посебниот кредитен фонд (33 минус 29)		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

III. Распределба на приходот на посебниот кредитен фонд

35		Дел од приходот на работната заедница
36		Дел од приходот за посебниот резервен фонд
37		Дел од приходот за другите обврски од приходот на посебниот кредитен фонд
38		Дел од приходот за посебниот кредитен фонд

V. ПРИХОДИ ОД КАЗНЕНА КАМАТА

I. Кредитен фонд на банката

39	дел 830	Казнена камата
40	дел 802	Данок на промет
41		Други обврски од приходот од казнена камата
42		Остварен приход од казнена камата кој се внесува во кредитниот фонд на банката (39 минус (40 плус 41))

II. Посебен кредитен фонд

43	дел 830	Казнена камата
44	дел 802	Данок на промет
45		Други обврски од приходот од казнена камата
46		Остварен приход од казнена камата кој се внесува во посебниот кредитен фонд (43 минус (44 плус 45))

G. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

I. Расходи

47	800	Пасивна камата
48	806	Вонредни расходи
49		Вкупни расходи (47 плус 48)

II. Приходи

50	810	Активна камата
51	830	Казнена камата
52	815	Вонредни приходи
53		Вкупни приходи (50 плус 51 плус 52)
54		Остварени приходи од камата (53 минус 49)
55		Остварена негативна разлика во каматата (49 минус 54)

III. Распределба на приходот на Федерацијата

56		За посебниот резервен фонд на Народната банка на Југославија
57		На Народната банка на Југославија за извршување на нејзините задачи
58		На Народната банка на Југославија за покривање на трошоците на федерацијата
59		Резервирано за надоместок на каматата на банките
60		Приход на федерацијата (54 минус (56 до 59))
61		Остварена негативна разлика на приходите од каматата (55 до 59) или (56 до 59) минус 54)

D. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

I. Расходи

62	400, 401	Потрошен материјал и производствени услуги од други
63	402	Непроизводствени услуги
64	403	Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во стопанството и сл.
65	408	Други материјални трошоци
66	420	Амортизација
67		Вкупно (62 до 66)
68	841	Други трошоци на работната заедница на банката
69	842 (802 НБ)	Данок

1	2	3	4	5
70	843	Вонредни расходи на работната заедница на банката		
71	-	Вкупно потрошените средства (67 до 70)		
72		Остварен доход (79 минус 71)		
73		Вкупно (71 плус 72 = ред. бр. 81 од овој образец)		
II. Приходи				
74	850	Дел од приходот на работната заедница на банката		
75	851	Приходи по основ на заедничко работење		
76	811 НБ	Надоместок за услуги по банкарски работи		
77	852	Други приходи на работната заедница на банката		
78	853	Вонредни приходи на работната заедница на банката		
79		Вкупен приход (74 до 78)		
80	дел 890	Загуба на супстанција (71 минус 79)		
81		Вкупно (79 плус 80 = ред. бр. 73 од овој образец)		
Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ				
I. Распределба на доходот				
82	889, 890	Камата на кредитите за интерно работење		
83	889, 890	Провизии и други надоместоци за банкарски услуги		
84	889, 890	Премии за осигурување		
85	889, 890	Придонеси и членарини		
86	889, 890	Други договорни обврски од остварениот доход		
87	889, 890	Камата на деловниот фонд		
88	889, 890	Данок		
89	889, 890	Придонеси за обнова и изградба на Скопје		
90	889, 890	Средства за станбена изградба		
91	889, 890	Додатен придонес за социјално осигурување		
92	889, 890	Придонес за користење градско земјиште		
93	889, 890	Други законски обврски од остварениот доход		
94	889, 890	За лични доходи		
95	889	Дел од доходот што им припаѓа на другите содоговарачи во заедничкото работење		
96	889	Дел од доходот за покривање на загубата од другите самостојни организации на здружен труд		
97	889	За резервниот фонд — задолжителен		
98	889	За резервниот фонд — незадолжителен		
99	889	За заедничките резерви на стопанските организации		
100	889	Дел од доходот за потребите на општествените служби		
101	889	За деловниот фонд		
102	889	За фондот на заедничката потрошувачка		
103	889	За други фондови		
104		Вкупно (82 до 103 = ред. бр. 114 од овој образец)		
II. Структура на доходот				
105	453	Укалкулирани договорни обврски		
106	454	Укалкулирани законски обврски		
107	455	Укалкулирани лични доходи		
108	870	Вкупно укалкулиран дел од доходот (105 до 107)		
109	860	Приход		
110	880	Остварен доход (108 плус 109)		
111		Зголемување на доходот		
112		Намалување на доходот		
113		Доход за распределба (110 плус 111) минус 112)		
114		Загуба поради неостварен доход (104 минус 113)		
115		Вкупно (113 плус 114 = ред. бр. 104 од овој образец)		
116		Загуба на супстанција (ред. бр. 80 од овој образец)		
117		Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 114 од овој образец)		

1	2	3	4	5
118		Зголемување на загубата		
119		Намалување на загубата		
120		Вкупно (116 плус 117 плус 118 минус 119 = ред бр. 128 од овој образец)		
121	дел 899	Покривање на загубата од резервниот фонд		
122	дел 899	Покривање на загубата од заедничкото работење — учество на другите содоговарачи		
123	дел 899	Покривање на загубата од доходот на другите самостојни организации на здружен труд		
124	дел 899	Покривање на загубата од други извори без обврска за враќање		
125		Покривање на загубата врз товар на законските обврски од доходот		
126		Покривање на загубата на товар на деловниот фонд		
127		Непокриена загуба		
128		Вкупно (121 до 127 = ред. бр. 120 од овој образец)		

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

Реден број	Позиција	Износ	
		Претходна година	Текушта година
1	2	3	4
1	Исплатени лични доходи без придонесите		
2	Исплатени придонеси од личните доходи		
3	Просечно користени основни средства		
4	Просечно користени обртни средства		
5	Просечен број на запослените врз база на состојбата на крајот на месецот		
6	Просечен број на запослените врз база на укалкулираните часови работа во текот на годината		
7	Издатоци за стручно образование на кадрите		
8	Амортизација според пропишаните стопи		
9	Непотрошени средства на амортизацијата		
10	Трошоци на инвестиционото одржување на основните средства		
11	Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба		
12	Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други потреби		
13	Состојба на средствата на заедничката потрошувачка за станбена изградба од делот 4% на крајот на годината		
14	Дел од деловниот фонд што се користи за обртни цели		
15	Дел од обртните средства што е користен за инвестиции		
16	Извршени отплати во текуштата година по кредитите за основни средства		
17	Извршени отплати во текуштата година по кредитите за повремени обртни средства		
18	Втасани а неуплатени отплати по кредитите за основни средства		
19	Отплати по кредитите за основни средства што втасуваат во следната година		

Раководител на
сметководството,

Претседател на
собранието на банката,

Раководител
на банката,

Банка _____
 Општина _____
 Република _____
 Шифра на дејноста _____
 Место _____

ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА

од 1 јануари до _____ 19____ година

Реден број	Конто	Елементи	Износ	
			Претходна година	Текушта година
1	2	3	4	5

А. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ДЕЛОВНАТА БАНКА

I. Расходи

1	дел 800	Пасивна камата
2	801	Камата на кредитниот фонд
3	дел 802	Данок на промет
4	803	Дадени надоместоци за услуги по банкарски работи
5	дел 804	Отпис на ненаплативите побарувања по кредитите
6	дел 805	Други расходи
7	дел 806	Вонредни расходи
8		Расходи на банката (1 до 7)

II. Приходи

9	дел 810	Активна камата
10	811	Примени надоместоци за услуги по банкарски работи
11	дел 814	Други приходи
12	дел 815	Вонредни приходи
13		Приходи на банката (9 до 13)
14	821	Приходи од заедничкото работење
15		Вкупни приходи (13 плус 14)
16	822	Средства кои не влегуваат во вкупните приходи на банката
17		Остварен приход на банката (15 плус 16) минус 8)

III. Распределба на приходот на банката

18		Дел од приходот за работната заедница
19		Остаток на приходот (17 минус 18)

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ПОСЕБНИОТ КРЕДИТЕН ФОНД

I. Расходи

20	дел 800	Пасивна камата
21	дел 802	Данок на промет
22	дел 804	Отпис на ненаплативите побарувања
23	дел 805	Други расходи
24	дел 806	Вонредни расходи
25		Расходи на посебниот кредитен фонд (20 до 24)

II. Приходи

26	дел 810	Активна камата
27	дел 814	Други приходи
28	дел 815	Вонредни приходи
29		Приходи на посебниот кредитен фонд (26 плус 27 плус 28)
30		Остварени приходи на посебниот кредитен фонд (29 минус 25)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

III. Распределба на приходот на посебниот кредитен фонд

- 31 Дел од приходот за работната заедница
32 Остаток на приходот (30 минус 31)

V. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

I. Расходи

- 33 800 Пасивна камата
34 806 Вонредни расходи
35 Вкупни расходи (33 плус 34)

II. Приходи

- 36 810 Активна камата
37 830 Казнена камата
38 815 Вонредни приходи
39 Вкупни приходи (36 плус 37 плус 38)
40 Остварен приход од каматата (39 минус 35)
41 Остварена негативна разлика во каматата (35 минус 39)

III. Распределба на приходот на федерацијата

- 42 На Народната банка на Југославија за извршување на нејзините задачи
43 На Народната банка на Југославија за покривање на трошоците на федерацијата
44 Резервирано за надоместок на каматата на банките
45 Приход на федерацијата (40 минус (42 до 44))
46 Остварена негативна разлика на приходите од каматата (41 до 44) или (42 плус 43 плус 44) минус 40)

G. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

I. Расходи

- 47 400, 401 Потрошен материјал и производствени услуги од други
48 402 Непроизводствени услуги
49 403 Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во стопанството и сл.
50 404 Други материјални трошоци
51 420 Амортизација
52 Вкупно (47 до 51)
53 841 Други трошоци на работната заедница на банката
54 842 (802 НБ) Данок
55 843 Вонредни расходи на работната заедница на банката
56 Вкупно потрошените средства (52 до 55)
57 Остварен доход (64 минус 57)
58 Вкупно (56 плус 57 = ред. бр. 66 на овој образец)

II. Приходи

- 59 850 Дел на приходот на работната заедница на банката
60 851 Приходи по основ на заедничкото работење
61 811 НБ Примени надоместоци за услуги по банкарски работи
62 852 Други приходи на работната заедница на банката
63 853 Вонредни приходи на работната заедница на банката
64 Вкупен приход (59 до 63)
65 Загуба (56 минус 64)
66 Вкупно (64 плус 65 = ред. бр. 58 на овој образец)

D. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ

I. Распределба на доходот

- 67 889, 890 Камата на кредитите за интерно работење
68 889, 890 Провизии и други надоместоци за банкарски услуги

1	2	3	4	5
69	889, 890	Премии за осигурување		
70	889, 890	Придонеси и членарини		
71	889, 890	Други договорни обврски од остварениот доход		
72	889, 890	Камата на деловниот фонд		
73	889, 890	Данок		
74	889, 890	Придонес за обнова и изградба на Скопје		
75	889, 890	Средства за станбена изградба		
76	889, 890	Додатен придонес за социјално осигурување		
77	889, 890	Придонес за користење градско земјиште		
78	889, 890	Други законски обврски од остварениот доход		
79	889, 890	За лични доходи		
80		Остаток на доходот		
81		Вкупно (67 до 80)		

II. Структура на доходот

82	453	Укалкулирани договорни обврски		
83	454	Укалкулирани законски обврски		
84	455	Укалкулирани лични доходи		
85	870	Вкупно укалкулираниот доход (82 до 84)		
86	860	Приходи		
87	880	Остварен доход (85 плус 86)		
88		Зголемување на доходот		
89		Намалување на доходот		
90		Доход за распределба (87 плус 88) минус 89)		
91		Загуба поради неостварен доход (81 минус 90)		
92		Вкупно (90 плус 91 = ред. бр. 81 на овој образец)		

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

- 1 Основни средства во функција
- 2 Исправка на вредноста на основните средства во функција
- 3 Основни средства вон од функција
- 4 Исправка на вредноста на основните средства вон од функција
- 5 Парични средства на жиро-сметката на банката како корисник на општествени средства
- 6 Орочени и ограничени парични средства
- 7 Други парични средства
- 8 Купувачи и добавувачи
- 9 Средства внесени во кредитниот фонд на банката и во заедничкото работење
- 10 Парични средства на резервниот фонд, фондот на заедничката потрошувачка и др.
- 11 Залихи на материјал и ситен инвентар
- 12 Деловен фонд
- 13 Долгорочни кредити за основни средства
- 14 Долгорочни кредити за обртни средства
- 15 Други долгорочни и краткорочни извори на деловните средства
- 16 Добавувачи и купувачи
- 17 Кредити за фондот на заедничката потрошувачка
- 18 Исплатени лични доходи без придонесите
- 19 Исплатени придонеси од личниот доход

- 20 Просечно користење на основните средства
- 21 Просечно користење на обртните средства
- 22 Просечен број на запослените врз база на состојбата кон крајот на месецот
- 23 Амортизација според пропишаните стои
- 24 Непотрошени средства на амортизацијата
- 25 Потрошени средства од заедничката потрошувачка за станбена изградба
- 26 Потрошени средства од заедничката потрошувачка за други потреби
- 27 Состојба на средствата за заедничка потрошувачка за станбена изградба од делот 4% на крајот на годината
- 28 Дел на деловниот фонд што се користи за обртни средства
- 29 Дел на деловниот фонд што е користен за инвестиции
- 30 Втасани а исплатени отплати по инвестиционите кредити за основни средства
- 31 Отплати по инвестиционите кредити што втасуваат во следниот пресметковен период
- 32 Трошоци на инвестиционото одржување

Раководител на
сметководството,

Раководител
на банката,

Банка _____
Општина _____
Република _____
Шифра на дејноста _____
Место _____

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

на _____ 19__ година

Реден број	Кonto	Назив на контото	Почетна состојба на 1. јануари 19__ г.		Промет со почетната состојба од 1 јан. 19__ г до _____ 19__ г.		С а л д о			
			Должи	Побарува	Должи	Побарува	Конта на состојбата		Конта на успехот	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раководител на
сметководството,

Раководител
на банката,

210.

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1969 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. На стопанските организации што произведуваат вештачки губриња им се одобрува регрес за вештачки губриња продадени и испорачани од 1 јануари до 31 декември 1969 година на следните купувачи:

1) на работните организации и самостојните организации — правни лица во составот на работните организации, што се занимаваат со земјоделство, шумарство, мелиорација на шумски и планински пасишта, заштита на земјишта од порои и ерозија, одгледување риби во слатководни рибници — за количините набавени за вршење на тие дејности сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители;

2) на работните организации и самостојните организации — правни лица во составот на работните организации, што вршат опити со губриња и школување односно оспособување кадри во земјоделството и шумарството — за количините потребни за изведување на опитите или наставата;

3) на работните организации и самостојните организации — правни лица во составот на работните организации — за количините набавени за натамошна продажба на купувачите од одредбите под 1 и 2 на оваа точка и на индивидуални земјоделски производители, под услов при формирањето на малопродавната цена на губрињата да ја засметаат врз набавната цена пропишаната маржа;

4) на индивидуалните земјоделски производители под услов при формирањето на малопродавната цена на губрињата врз цената по која на купувачите од одредбите под 1 до 3 на овој став им ги продаваат вештачките губриња да ги засметаат трошоците на транспортот и пропишаната маржа.

2. Регресот се одобрува за 1 kg активна хранлива материја во следните износи:

Динари

а) кај азотни губриња од домашно производство, за 1 kg активна материја N — — — — —	0,75
б) кај фосфорни губриња од домашно производство, за 1 kg активна хранлива материја P ₂ O ₅ — — — — —	0,67
в) кај мешани и комплексни губриња од домашно производство, за 1 kg активна хранлива материја:	
N — — — — —	0,75
P ₂ O ₅ — — — — —	0,67

3. Количината на активна хранлива материја за која се дава регрес се утврдува врз основа на важечките прописи за југословенските стандарди односно прописите за состојките и другите особини на вештачките губриња и за испитувањето на тие губриња.

Регресот за 1 kg активна хранлива материја во одделни видови губриња од точката 2 на оваа одлука се одобрува под услов продавната цена на производителот на губрињата одобрена на купувачите од точката 1 на оваа одлука да се намали за

износот на регресот од точката 2 на оваа одлука и до се засмета франко натоварено во вагон на железничката станица или камион во фабриката на производителот или франко натоварено на брод односно шлеп во пристаништето на производителот.

4. За вештачките губриња од увоз регресот се дава за губрињата наведени во точката 2 од оваа одлука, односно за губриња слични на пив, според содржината на активна хранлива материја во вештачкото гubre.

Регресот за вештачките губриња од ставот 1 на оваа точка се одобрува во височина на разликата помеѓу набавната цена на вештачкото гubre франко југословенската граница или СГЈ југословенска лука, наголемена за трошоците од границата односно луката до истоварната станица на купувачот, освен трошоците за возарина, — и одобрената продавна цена за исто или слично вештачко гubre од домашно производство намалена за износот на регресот во смисла на точката 2 од оваа одлука.

Регресот од ставот 2 на оваа точка не може да биде поголем од регресот кој се дава за единица активна хранлива материја за соодветните губриња од домашно производство.

Пресметување и исплата на разликата од ставот 2 на оваа точка врши Службата на општественото книговодство преку посебна сметка.

5. Регресот за вештачките губриња од увоз им се исплатува на увозиците за количините на вештачки губриња од точката 4 став 1 на оваа одлука, продадени и испорачани на купувачите од точката 1 на оваа одлука од 1 јануари до 31 декември 1969 година.

6. Регресот од точката 2 на оваа одлука се исплатува само за вештачки губриња што по својот квалитет им одговараат на важечките прописи за југословенските стандарди или прописи за квалитетот односно за состојките и другите особини на вештачките губриња.

7. Регресот од точката 2 на оваа одлука се исплатува од средствата што во сојузниот буџет за 1969 година се распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство за интервенции во стопанството.

8. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице што вештачкото гubre купено по цена намалена за износот на регресот според оваа одлука го продава за целите противно на одредбите од точката 1 на оваа одлука.

За прекршокот од ставот 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна до 1.000 динари.

9. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на регресот од оваа одлука, за документацијата што треба да се поднесе кон барањето за остварување на регресот, за начинот на определувањето на активна хранлива материја во вештачките губриња и за начинот на пресметувањето на трошоците што се признаваат при формирањето на набавната цена за вештачките губриња од увоз.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 60

2 април 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

211.

Врз основа на членот 13 од Законот за определување на пониски интересни стопи и за давање надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 17/67, 42/67, 24/68 и 5/69), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНИТЕ ЗА КОИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ

1. Во Наредбата за определување намените за кои на деловните банки може да им се дава надоместок на интересот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/66 и 13/69) во точката 5 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и на кредитите што според важечките прописи можат да се реесконтрираат дадени на работни организации за плаќање аванси на производители на пченица“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-4370/1

3 април 1969 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Столе, с. р.

212.

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за стопанство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА ПРОМЕНА НА ИМЕТО

Сојузниот секретаријат за стопанство им одобри промена на името на следните средства за заштита на растенијата:

- 1) »Agelon 879 Spritzpulver« го менува името во »Agelon 1798 Spritzpulver« произведува J.R. Geigy A.G., Basel. Застапник »Commerce« — Застопство иноземских тврдж, Љубљана. Број на постојаната дозвола 321.4-137 64 од 26 јануари 1965 година, објавена под редниот број 4 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65). Со Решението на Сојузниот секретаријат за стопанство бр. 9-2303/3 од 21 март 1969 година е одобрена промена на името »Agelon 879 Spritzpulver« во »Agelon 1798 Spritzpulver«;

- 2) »D. Gesagard (R) 80 Spritzpulver« го менува името во »Gesagard (R) 80 Spritzpulver«

произведува J.R. Geigy A.G., Basel. Застапник »Commerce« Застопство иноземских тврдж — Љубљана. Број на привремената дозвола 9-8532/5 од 18 јули 1968 година. Со Решението на Сојузниот секретаријат за стопанство бр. 9-3225 2 од 21 март 1969 година е одобрена промена на името »D. Gesagard (R) Spritzpulver« во »Gesagard (R) 80 Spritzpulver«;

- 3) »Dition« го менува името во »Ciram S-75«

произведува „Зорка“ — Хемиска индустрија, Шабац Број на дозволата 9-6424/1 од 30 мај 1968 година. Со Решението на Сојузниот секретаријат за стопанство бр. 9-4190/2 од 14 јуни 1968 година е одобрена промена на името „Dition“ во „Ciram S-75“;

- 4) »Phenkarton Geigy 20 прашок за прскање« го менува името во »Phenudin 20 Spritzpulver«

произведува J.R. Geigy A. G., Basel. Застапник »Commerce« — Застопство иноземских тврдж, Љубљана. Број на дозволата 9-5564/1 од 13 мај 1968 година. Со Решението на Сојузниот секретаријат за стопанство бр. 9-3561/1 од 21 март 1969 година е одобрена промена на името „Phenkarton Geigy 20 прашок за прскање“ во „Phenudin 20 Spritzpulver“;

- 5) »Simazin Geigy 50 Spritzpulver« го менува името во »Gesatop 50 Spritzpulver«

произведува J.R. Geigy A.G., Basel. Застапник »Commerce« Застопство иноземских тврдж, Љубљана. Број на постојаната дозвола 02/3 — 587/1 од 22 февруари 1963 година, објавена под редниот број 30 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63). Со Решението на Сојузниот секретаријат за стопанство бр. 9-3562/1 од 21 март 1969 година е одобрена промена на името „Simazin Geigy 50 Spritzpulver“ во „Gesatop 50 Spritzpulver“.

Бр. 9-3869/1
25 март 1969 година
Белград

Заменик
сојузен секретар за
стопанство,
Владо Јуричк, с. р.

213.

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за стопанство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО

Сојузниот секретаријат за стопанство утврдува дека престанало важењето на привремената дозвола за пуштање во промет на средството за заштита на растенијата:

Orthocide 83

произведува Chevron Chemical Company, Paris. Застапник „Прогрес“ — Предузење за унапреѓивање спољнотрговинске размене и застапување иностраних фирми, Београд. Број на привремената дозвола 9-4575/5 од 18 јули 1968 година.

Бр. 9-3868/1

25 март 1969 година
Белград

Заменик
сојузен секретар за
стопанство.
Владо Јуричиќ, с. р.

214.

Врз основа на членот 45 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67, 54/67 и 53/68), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот совет за здравство и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ, ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК И ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК

1. Додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и посебниот инвалидски додаток им се зголемуваат на корисниците на овие додатоци од 1 јануари 1969 година за 5%

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03/1-500/2

25 март 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за
здравство и социјална
политика,

д-р Никола Георгиевски, с. р.

215.

Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67 и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини, во согласност со сојузниот секретар за финансии, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО И ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦАТА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. Се основа Царинарница Кладово, со седиште во Кладово. Оваа царинарница почнува со работа на 1 јули 1969 година.

2. Се укинува Царинарницата Велико Градиште, со седиште во Велико Градиште. Оваа царинарница престанува со работа на 1 јули 1969 година.

3. Работите на Царинарницата Велико Градиште ги презема Царинарницата Кладово.

Бр. 1123

11 март 1969 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

216.

Врз основа на членот 9 став 1 точка 1 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67 и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ СО СЕДИШТЕ ВО КЛАДОВО И ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА КЛАДОВО СО СЕДИШТЕ ВО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. Се укинува Царинската испостава на Царинарницата Велико Градиште со седиште во Кладово. Оваа испостава престанува со работа на 1 јули 1969 година.

2. Се основа Царинска испостава на Царинарницата Кладово со седиште во Велико Градиште. Оваа испостава почнува со работа на 1 јули 1969 година.

Бр. 3015

11 март 1969 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

217.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА

1. Во југословенските стандарди:
Готова кожа. Свињски бокс — JUS G.B1.058

Готова кожа. Поставена свињска кожа, од растителна или хромова штава — — — — — JUS G.B1.073
 Готова кожа. Галантериска свињска кожа, од растителна и хромова штава JUS G.B1.151
 што се донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62) во точката 8.1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Споразумом измеѓу купца и продавца може се предвидети одступање од предвишеног броја комада и начина паковања.“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 24-1570/1
 17 март 1969 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Објавата на Сојузната изборна комисија за кандидатите за пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/69, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А

НА ОБЈАВАТА НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Во точката 14 под 2) наместо: „Хамдо Шилџак“ треба да стои: „Хасан Шилџак“.

Во точката 66 под 2) наместо: „Звонко Хафнер“ треба да стои: „Звонка Хафнер“.

Од Сојузната изборна комисија, Белград, 4 април 1969 година.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковниците на авијација: Анѓелковиќ Драгољуба Ратомир, Благојевиќ Живка Живко, Ђорђевиќ Тодора Милан, Ђурђевиќ Јована Никола, Јанковиќ Матије Владимир, Ковачиќ Јожета Јоже, Козодеровиќ Светозара Исидор, Мирковиќ Фрање Анте, Мутиќ Петра Стојан, Радојчиќ Ђуре Милан, Рогољиќ Мате Анте;

полковникот на финансиска служба: Црвар Михајла Вељко;

техничкиот полковник: Данчевиќ Јосипа Адолф; интендантскиот полковник: Грубар Саве Никола;

артилериските полковници: Калопер Мате Гашпар, Лисица Милана Дако, Тркуља Николе Петар; воздухопловнотехничките полковници: Тркуља Лазе Саво, Вуксановиќ Живадина Радмило, Зупковиќ Јована Ђуро;

потполковниците на авијација: Адориќ Анте Жељко, Алтарац Соломона Ели, Ђеговиќ, Аћима Милан, Дракулиќ Илије Данило, Ђуриќ Крсте Момчило, Грубор Симе Сегово, Хлача Богдана Миливој, Јан Јанеза Јанез, Лончар Петра Божо, Мартиќ Мате Тончи, Миљевиќ Петра Чедо, Миљковиќ Стевана Богдан, Новаковиќ Ђуре Никола, Перовиќ Милете Душан, Поповиќ Миле Јово, Савник Винка Бојан, Ступар Симе Божо, Васиќ Миће Милан, Вукиќ Милоша Бранко, Жутиќ Петра Ненад;

артилериските потполковници: Чаушевиќ Химлије Шефик, Дотлиќ Раде Бранко, Миртиќ Франца Мирко, Рибич Јанка Драго, Ристиќ Димитрија Васкрисије, Шкоти Стјепана Бранко, Шумоња Стевана Милан;

воздухопловнотехничките потполковници: Дракулиќ Радивоја Павле, Конаџиќ Славка Фрања, Кордиш Јакова Иван, Марковиќ Николе Радослав, Невешњанин Светине Марко, Пејиќ Ђуре Милан, Стошиќ Јована Драгољуб;

потполковникот на правна служба: Ђорђевиќ Милана Момчило;

пешадиските потполковници: Јовиќ Владимира Стојан, Остојиќ Драгутина Анте;

инженерскиот потполковник: Маринковиќ Милана Илија;

потполковниците за врска: Радаковиќ Јосипа Илија, Сладиќ Спира Урош;

мајорите на авијација: Битенц Франца Франц, Јовиќ Драгољуба Душан, Принцип Лазара Милан, Ризмал Ивана Иван, Шебаљ Ивана Иван, Зубиќ Васе Неџо;

воздухопловнотехничкиот мајор: Бранковиќ Стевана Божидар;

интендантскиот мајор: Гајиќ Петра Раде;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

техничкиот потполковник: Јагер Мартина Јоже; воздухопловнотехничкиот потполковник: Јанковиќ Милана Драгутин;

потполковниците на авијација: Перовиќ Лазара Миливоје, Савиќ Аћима Милан, Синобад Николе Милош, Ступар Михајла Душан, Шарич Павла Иван;

мајорите за врска: Барешкиќ Јерка Милош, Падејски Серафима Љубомир;

мајорот на сообраќајна служба: Восниќ Петра Јован;

мајорите на авијација: Божиќ Мане Милорад, Делиќ Ненада Драго, Јакшиќ Марка Иван, Ленарчиќ Франца Виктор, Мандиќ Симе Ђорђе, Мештровиќ Томе Анте, Милојевиќ Томе Братислав, Пчнтарич Славка Стјепан, Пуриќ Антона Лука, Шијаков Гојка Миленко, Угарковиќ Мила Милан, Веселиновиќ Драгомира Александар, Зајец Јосипа Андреј;

техничките мајори: Брајовиќ Ђорѓа Раде, Шпада Јосипа Анѓелко;

артилерискиот мајор: Цар Јуре Драгомир;

мајорите на градежна служба: Дакиќ Гојка Душан, Раковиќ Јефта Милосав, Урошевиќ Тихомира Радомир;

воздухопловнотехничките мајори: Драгозет Ивана Александар, Гортнар Петра Виктор;

мајорот на административна служба: Спасиќ Милоја Владимир;

мајорот на финансиска служба: Спасовски Јована Момчило;

капетаните I кл. на авијација: Ахимовиќ Вла-
димира Срећко, Баќаџац Антона Иван, Ванчевиќ
Душана Миле, Бошковиќ Миле Илија, Будимир
Михајила Душан, Будимски Ђуре Владо, Ђировиќ
Добривоја Јован, Димитријевиќ Радисава Драгољуб,
Довбенко Петра Славко, Дуловиќ Милића Славко,
Џудовиќ Лазара Благоје, Ђурегиќ Марка Драго,
Голубовиќ Радомира Филип, Грубач Раде Владимир,
Кнежевиќ Стеве Бранко, Косановиќ Лазара Бошко,
Ковачевиќ Борислава Ђорђе, Ковачевиќ Станисла-
ва Урош, Кржевски Тале Митар, Маѓиќ Јосипа
Томислав, Манчиќ Душана Момчило, Маслаћ Вла-
дана Радиша, Матејчиќ Стјепана Вјенцеслав, Ми-
лин Бранка Бошко, Милинковиќ Тодора Радован,
Милетиќ Петра Лазар, Новаковиќ Лазе Ђорђе,
Пандуриќ Ђуре Јосип, Пастор Стјепана Стјепан,
Пећанац Косте Милутин, Петричиќ Бернарда Роко,
Погачар Франца Павел, Попоски Крсте Радомир,
Поштиќ Раде Никола, Продан Јакова Иван, Раш-
чанин Милосава Душан, Рашковиќ Јордана Теодо-
сије, Симончиќ Винка Винко, Срдиќ Симе Милан,
Стаменковиќ Влајка Станиша, Станишиќ Светисла-
ва Дамјан, Станковиќ Јеленка Боривоје, Станковиќ
Душана Бранко, Стојиќковиќ Стојана Богољуб,
Стојановски Тренка Миле, Стојиќ Раденка Јован,
Терзиќ Светомира Чедомир, Томиќ Спасоја Петар,
Влатковиќ Петра Никола, Вуковиќ Стојана Саво,
Вурник Станка Станислав, Живковиќ Владисава
Јордан, Жупаниќ Мирка Звонимир;

воздухопловнотехничките капетани I кл.: Бе-
лингер Ивана Алојз, Енико Цирила Алојз, Ратковиќ
Михајла Пуниша;

техничките капетани I кл.: Бијук Мате Анте,
Јевтиќ Митра Бошко, Миливојевиќ Милутина Дра-
ган, Нинковиќ Илије Милојко, Радоњиќ Милована
Миладин, Савин Рајка Љубо, Шапкин Арсена Вла-
димир, Тачагин Александра Ђорђе, Тулум Јована
Благоје;

инженериските капетани I кл.: Дакиќ Лазе Дам-
јан, Ђермановиќ Ђуре Раде;

капетаните I кл. за врска: Делиќ Богдана Бо-
шко, Караџиновиќ Јована Гојко;

капетанот I кл. на административна служба:
Деспотовиќ Софронија Богомир;

капетанот I кл. на правна служба: Главашки
Миладина Мирослав;

капетаните I кл. на финансиска служба: Јак-
лиќ Матије Звонимир, Поповиќ Крсте Јово;

капетанот I кл. на сообраќајна служба: Миш-
љенчевиќ Павла Душан;

санитетските капетани I кл.: Стефановски Фи-
липа Станко, Томиќ Милутина Бранислав, Тот Ми-
хајла Михајло, Војновиќ Вукајила Милорад;

пешадиските капетани I кл.: Вукославовиќ
Зарије Вуле, Зимбовски Илије Ђорђе;

капетаните на административна служба: Бајра-
мовиќ Малаге Ибро, Кородија Трифуна Душан;

воздухопловнотехничките капетани: Бодражиќ
Илије Лазар, Бојаниќ Вилотија Јанићије, Браѓуџ
Павлина Јулијан, Газибара Салиха Исмет, Гли-
гор Петра Франчишко, Грујиќ Димитрија Брани-
слав, Јоциќ Живогија Велибор, Марјановиќ Миле
Војислав, Мемишевиќ Суље Фуад, Мијушковиќ
Милана Милисав, Милићевиќ Јове Никола, Мило-
јевиќ Мијајла Ратко, Мирковиќ Предрага Тихомир,
Рајчевиќ Ђуре Милан, Стаменковиќ Војжидара Во-
гољуб, Стејнер Јосип Мирко, Трифуновиќ Све-
гомира Милош, Вулегиќ Слободана Јован, Злобец
Албина Албин, Жугиќ Спасоја Војин;

артилериските капетани: Будиќ Ивана Хинко,
Крстиќ Негована Гојко, Маркићевиќ Витомира
Драгиша, Поповиќ Александра Будимир;

техничките капетани: Ђоковиќ Милоша Вели-
мир, Голубовиќ Саве Голуб, Хитка Фране Јарослав,
Ивановиќ Велизара Гојко, Милутиновиќ Драгољуба
Радован, Нениќ Милана Владимир, Стојмировиќ
Светомира Радомир;

интендантските капетани: Ђокиќ Станка Здрав-
ко, Николиќ Владимира Јован;

капетаните на авијација: Граора Милована Ми-
лан, Јањиќ Косте Сретен, Јозановиќ Николе Мио-
драг, Јовчиќ Радојка Живорад, Михајловиќ Милу-
тина Душан, Михај Светозара Ратко, Митров Пав-
ла Ристо, Ненадиќ Михајла Јован, Павлиќ Ни-
коле Драго, Петровиќ Светолика Драшко, Ристиќ
Рашка Милован, Савиќ Николе Саво, Тахмајстер
Августа Марјан, Тодоровиќ Илије Петар, Велевски
Митре Милисав, Вукашиновиќ Радосава Малиша;

капетанот на правна служба: Милојевиќ Дра-
гише Душан;

капетанот за врска: Отовиќ Мирка Душан;
санитетските капетани: Перовиќ Новака Лука,
Стаматовиќ Велимира Миленко, Живадиновиќ До-
бросава Милутин;

пешадискиот капетан: Трајковиќ Душана Сава;
пешадискиот поручник: Алексиќ Лазара Љу-
биша;

Бр. 174
22 декември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
209. Одлука за посебниот Основен контен план и посебните обрасци на билансот за банките — — — — —	461
210. Одлука за давање регрес при продажба на вештачки ѓубриња во 1969 година за потребите на земјоделството и шумар- ството — — — — —	484
211. Наредба за дополнување на Наредбата за определување намените за кои на делов- ните банки може да им се дава надомес- ток на интересот — — — — —	485
212. Список на средствата за заштита на рас- тенијата за кои се дадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а. на кои им е одобрена промена на името — — — — —	485
213. Список на средствата за заштита на рас- тенијата за кои се издадени привремени дозволи за пуштање во промет на терито- ријата на Југославија, а чие важење пре- станало — — — — —	486
214. Наредба за зголемување на додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток и посебниот инва- лидски додаток — — — — —	486
215. Решение за основање Царинарница Кла- дово и за укинување на Царинарницата Велико Градиште — — — — —	486
216. Решение за укинување на Царинската испостава на Царинарницата Велико Гра- диште со седиште во Кладово и за осно- вање Царинска испостава на Царинарни- цата Кладово со седиште во Велико Гра- диште — — — — —	486
217. Решение за дополнување на југословен- ските стандарди од областа на индустри- јата на кожа — — — — —	486
Исправка на Објавата на Сојузната изборна комисија за кандидатите за пратеници за Општествено-политичкиот собор на Со- јузната скупштина — — — — —	487